



**Во Светата Земја, во манастирот "Свети Георги Хозевитски" и денес постои пештерата (каде што го хранеле гавраните), која му е посветена на Свети пророк Илија. "Оди на исток, и скриј се при потокот Хорат, кој е спроти Јордан. И од оној поток пиј вода, а на гавраните сум им заповедал таму да те хранат".**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**О**д Светото Писмо дознаваме дека пред крајот на владеењето на Соломоновиот правнук Аса во Јудеја, во Израил, во тогашната област Самарија и Галилеја, зацарувал безбожниот цар Ахав. Тој се оженил со Језавела, која го почитувала вештачкиот т. н. бог Ваал. Го наговорила царот Ахав да изгради жртвеник на Ваал во Самарија и да го принуди народот да го почитува и да му се поклонува.

Тогаш се појавил небоземниот граѓанин, наречениот "Огнен човек", со душа и тело, достоиниот Боговидец и Чудотворец Свети Илија. Тој се појавил како голем ревнител на верата Божја и на Живиот и

Вечен Бог, како храбар избличувач на незаконитите цареви, и бил наречен "ангел во тело", столб на пророците, втор Претеча при Второто Христово доаѓање во светот. Тој бил во најголем судир со израилскиот цар Ахав и со неговата лоша жена Језавела. Тој сакал народот да Му служи на Единиот и Живиот Бог, а не на вештачките идоли.

Светиот пророк Илија потекнува од Ароновото племе. Роден е во 816 година пред Христа, во градот Тесвит. Кога се родил, татко му Саваха видел Божји ангели околу детето "како со оган да го повиваат детето и му даваат пламен да јаде". Тоа било знак дека ова дете ќе има од Бога подарено огнена сила и пламен карактер. Свети Илија славен живеел во времето кога Еврејското царство било разделено на две царства: Јудејско и Израилско - над кое царувал Еревоам. Еревоам, идолопоклоник, алчен "заради привременото царување самиот отпадна од Бога, и сите десет племиња Израилски ги оттргна од Него". Но, Човекољубивиот Бог сакал да ги спаси Своите созданија. Го испратил Свети Илија да им ја открие вистината и да се вратат кон Бога. Свети Илија ги гледал беззаконијата во Израил од страна на царевите, старешините и народот, гледал како безбожниците ги принесуваат своите синови и ќерки како жртви на демоните. Ги гледал и мачењата и убиствата на праведниците, на оние кои го сакаат вистинскиот Бог и поради тоа душевно страдал. Тој ги избличил нивните беззаконија и со зборови силни како оган, го проповедал Божјото слово за да ги извлече од гаволот и да ги врати кон Бога. Го молел Бог да ги казни безбожните Израилци, за да се покајат.

Израилскиот цар Ахав, изградил идолопоклонски храм на Сирискиот лажан бог - идол Ваал. Свети Илија му укажал на



**СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА**

## "ОГНЕН ЧОВЕК"



**СВЕТА ПРЕПОДОБНА  
МАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВА**

неговата заблуда, но тој останал незнајбожец. Тогаш Свети Илија пред царот Ахав ја најавил Божјата казна и со молитви кон Бога "Он го затвори небото и не падна дожд три години и шест месеци". Настанала суша. Луѓето умираше од глад и од жед. Бог му се јавил на својот верен слуга Илија: "Оди на исток, и скриј се при потокот Хорат, кој е спроти Јордан. И од оној поток пиј вода, а на гавраните сум им заповедал таму да те хранат". И

жал силата Божја. "Нека стапат тие во спор со мене за Бога, па ќе видиме кој Бог е вистински", извикал храбро. Народот подготвил жртва, но Ваал не им испратил оган. Свети Илија му принел жртва на Бога и "гледајќи кон небото, повикал: Господи Боже Авраамов, Исаков и Јаковов!... Испрати од небото оган на жртвата, за сите овие луѓе денес да познаат дека Ти си единствен Господ Бог...!" Господ испратил оган од небото и ја запалил жртвата. Народот

следник), поминале како по суво. Но, "ненадејно се појави огнена кола и огнени коњи и ги раздели, при што Илија се понесе во виорот кон небото", се возвел на небото со телото. Затоа на светите икони се насликува во огнени коли. По повеќе векови откако Свети Илија се возвел на небото, се јавил жив на Гората Тавор, во Светата Земја. Му се јавил на Господ Исус Христос при Неговото Преображение. Светата Црква нè учи дека овој свет пророк повторно ќе дојде на земјата пред Второто Христово доаѓање, за да ја уништи антихристовата сила. Големiot пророк Свети Илија, борецот против неправдата и богоотстапничкото, храбриот поборник за вистината, Светата Црква го прославува на 2 август.

Света Преподобна маченичка Параскева - Младата Христова невеста Света Преподобна маченичка Параскева, живеела во времето на римскиот цар Антонин Пиј, кој царувал од 138 до 161 година. Се родила во Рим, во петок, па затоа го добила името Параскева - Петка. По смртта на нејзините

барав Бога ноќе, со издигнати кон Него раце и не се измори...". (Псал. 76, 1-2)

На 9 август МПЦ ги прославува "Светите Седмочисленици": рамноапостолните браќа Кирил и Методиј, Климент Охридски - патрон на МПЦ, Наум - некогашниот продаден роб, Сава, Горазд, Ангелариј. Камбаните на Христовата Црква свечено ќе бијат на овој свет ден секаде во светот каде што се наоѓаат Македонците, за овие вечни небесни граѓани, удостоени со блескави светителски ореоли. Овие големи македонски светители, бесмртни великани, со своите дела го овековечија и осветија своето име и името на својот народ и родната Македонија. Овие црковни, културни, општествени народни творци ни Го благовестеа Триединиот Бог и не дозволија македонскиот народ да потпадне под туѓински влијанија и да се откаже од прадедовската вера. Тие се достоинство за македонскиот народ и за целиот христијански свет. Истиот ден се слави и Св. Великомаченик Пантелејмон (Семилостивиот), учениот филозоф и лекар, чудотворец, кој од завист заради неговата талентираност бил обвинет пред царот Максимијан како Христијанин, изведен на суд, жестоко мачен, фрлен во оган и посечен со меч во Никомидија, во 304 година.



СВЕТИТЕ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

## " - "АНГЕЛ ВО ТЕЛО"

"Nenadejno se pojavi ognena kola i ogneni kovi i gi razdeli, pri { to Ilija se ponese vo viорот kon neboto".

навистина, по Божја наредба гавраните му носеле храна.

Во Светата Земја, во манастирот "Свети Георги Хозевитски", и денес постои пештерата (каде што го хранеле гавраните), која му е посветена на Свети пророк Илија. Таму се наоѓа икона со неговиот лик и гавранот со храна во клунот. На тоа место поклониците му оддаваат почит на Свети Илија, за слава на Бога. Свети Илија правел чуда. Ги умножил брашното и маслото во куката на сиромашната вдовица во Сарепта Сидонска. Го воскреснал нејзиниот умрен син: "Господи, Боже мој! Нека се врати душата на ова момче во него!" Господ го слушал гласот на Илија и му ја вратил душата на момчето во него и тоа оживеало. Илија го предал момчето на мајка му и ѝ рекол: "Еве, син ти е жив!"

Пред царот Ахав и пред многу сведоци, на гората Кармил (во Света Земја), ја пока-

поверувал дека Господ е единствен Бог. Народот ги фатил сите пророци на Ваал, а "Свети Илија ги одведе на потокот Кисон... и таму ги закла со својата рака...". Језавела, жената на царот Ахав, му се заканила на Свети Илија дека "таа утрешниот ден ќе го убие во оној час во кој тој ги уби пророците Ваалови". И тој побегнал во Вирсавеја и заминал во пустина. Боговидецот Илија пристигнал на гората Хорив, и се населил во пештера. На гората Хорив разговарал со Бог и "слушна глас Божји во тивкото светло ветре".

Свети Илија му рекол на Ахав: Бидејќи... го уби Навутеј и го грабна неговиот виноград, целиот твој дом ќе биде истребен. Сите зборови на пророкот се исполниле. Му прорекол за страшната смрт на Ахав и на неговата жена. Овој силен светија, со својата наметка удрил по реката Јордан и по неа, со пророкот Елисеј (неговиот на-

родители, Христијани, Агатон и Политија, таа им го раздала својот имот на сиромашните. Се замонашила и "со поголем жар на ревност ја проповедаше Христовата вера". Некои Евреи ја обвиниле Света Параскева кај царот Антонин "заради проповедта на забранетата вера". На суд била изведена пред царот, кнезови и судии. Царот бил воодушевен од нејзината убавина и мудрост. Храбро и мудро го бранела Христа: "...боговите кои не го создадоа небото и земјата ќе се истребат од земјата", му рекла на царот без страв. По наредба на царот на главата ѝ ставиле железен вжештен шлем, па ја фрлил во голем казан со врело масло и смола, но Бог ја спасил чудесно. Била жестоко мачена од кнезовите Асклипиј и Тарасије. Најпосле бездушниот тиранин Тарасије ја посекол со меч нејзината чесна глава. Настрала за Христа во II век. Се слави на 8 август. Бог ја примил нејзината света и победоносна душа: "Со гласот свој повикав кон Господа, со гласот свој кон Бога, и Он ме услыши. Во денот на тагата моја Го по-

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")**

**Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.**



**Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.**

[www.sisveti.com.mk](http://www.sisveti.com.mk)